

арх. број 08-221/2 од 13.03.2020

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

Предлагач

Градоначалник на Општина Зрновци

г-дн Блаже Станков

Изготвувач

Одделение за финансиски прашања

Зрновци март 2020

Содржина

1. надлежности
2. годишна сметка
3. извештај за средствата, побарувањата, ибврските и изворите на средства и нивната вредност
4. извештај за реализација на инвестициски програми
5. извештај за реализација на средствата од резервите

1. Надлежности

Општините се надлежни за вршење на следниве работи

1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

2. Заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и спречување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизираното зрачење.

3. Локалниот економски развој-планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење на локална економска политика, поддршка на развојот на малите и средни претпријатија, и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст учество во воспастсвувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство.

4. Комуналните дејности- снабдувањето со вода за пиење, испораката на технолошката вода, одведувањето и пречистувањето на отпадните води, јавното осветление, одведувањето и третманот на атмосферските води, одржувањето на јавната чистота, собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад, уредувањето и организирањето на јавниот и локален превоз на патници, снабдувањето со природен гас и топлинска енергија, одржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребални услуги, изградбата , одржувањето, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање, отстранувањето на непрописно паркираните возила, отстранувањето на

хаварисаните возила од јавните површини, изградбата и одржувањето на пазарите, чистењето на оџаците, одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк шумите, рекреативните површини, регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови, определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти.

5.Културата- институционалната и финансиската поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, организирањето културни манифестации, поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво.

6.Спорт и рекреација- развојот на амсовниот спорт и рекреативните активности, организирањето на спортски приредби и манифестации, одржувањето и изведбата на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи.

7.Социјална заштита и заштита на децата – детски градинки и домови за лица (нсопственост, финансирање, инвестиции и одржување) , остварување на социјална грижа за инвалидните лица, децата без родители и родителска грижа, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби, децата од едно - родителски семејства, децата на улица, децата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, подугање на свеста на анселението, вдомување на лица со социјален ризик, остварувањето на право и воспитување на децата од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во согласност со националната програма за развој на социјалната заштита.

8.Образование-основање, финансирање и администрирање на основнио и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сметсување во ученички домови.

9.Здравствена заштита-управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите

здравствени организации во јавна сопственост, здравствено воспитување, унапредување на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјето на работниците и заштита при работа, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални потреби (на пример ментално здравје, злоупотреба на деца и т.н) и други области кои ќе бидат утврдени со закон.

10.Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

11.Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици

12.Надзор од вршењето на работите што се во нејзина надлежност и

13.Други работи определени со закон- со закон се утврдуваат работите од надлежност на општината кои таа задолжително ќе ги врши.

Буџет и одлука за извршување на Буџетот на Општината

Индикатори за подготовка на Буџетот на Општина Зрновци претставуваат законските и подзаконските прописи, обврските и надлежностите на Општина Зрновци (Законот за локална самоуправа, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Законот за Буџетите), макроекономските индикатори, фискалната политика на Владата на Република Македонија, вклучувајќи ги основните насоки за подготовка на Буџетот за 2019 година добиени од Министерството за финансии на Република Македонија.

Буџетот на општина Зрновци за 2019 година е донесен на седница на Советот на Општина Зрновци, заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Зрновци за 2019 година.

Во текот на 2019 година се извршија неколку промени во истиот и тоа

- на 25.01.2019 година со Одлука број 08-70/1 од 25.01.2019 година извршена е измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општината
- На 14.02.2019 година со одлука на Совет на општина Зрновци број 08-165/1 извршено е проширување на средствата на Буџетот на Општина Зрновци
- На 23.04.2019 година со одлука на Совет број 09-329/1, извршена е измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Зрновци.
- на 31.05.2019 година со одлука на Совет број 08-435/1 , извршено е измена на распоредот на средствата во буџетот на општината.
- На 19.07.2019 година со Одлука на Совет број 08-514/1 , донесени се измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година (прв ребаланс)
- На 13.09.2019 година со Одлука на Совет број 08-608/1, усвоени се измените за распоредот на средствата во буџетот на Општината

- На 13.11.2019 година со Одлука на Совет број 08-712/1, усвоени се измените и дополнувањата на Буџетот на Општината Зрновци за 2019 година (втор ребаланс)

ГОДИШНА СМЕТКА

Годишната сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година се состои од

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ

На Општина Зрновци за 2019 година

1. Општ дел

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година , се состои од

	Планирано	Остварено
<u>I Вкупни приходи</u>	48.736.000	34.711.145
• Даночни приходи	3.785.000	3.080.600
• Неданочни приходи	1.670.000	1.066.554
• Капитални приходи	1.300.000	565.852
• Приходи од дотации	20.311.000	20.341.000
• Приходи од трансфери	19.870.000	8.138.215
• Приходи од донации	1.800.000	1.518.924
<u>II Вкупни расходи</u>	56.250.000	36.596.115
• Од утврдени намени	56.180.00	36.575.995
• Расходи од резерви	70.000	20.120
<u>III. Дефицит</u>	-7.014.000	-3.438.672
<u>IV. Финансирање</u>	-7.014.000	-3.438.672
Прилив	7.514.000	3.897.657
Домашно задолжување		
Странски заеми		
депозити	7.514.000	3.897.657
Одливи	500.000	458.985
Отплата на главница	500.000	458.985

Член 2

Салдотот на сите сметки на Буџетот на Општина Зрновци на 31.12.2019 година изнесува 8.333.798 денари што предизвикува дефицит од 3.897.657 денари за тековната 2019 година во зависност од пренесениот Вишок на приходи од претходната година 2018 година.

Салдото по одделни сметки изнесува

-Салдо на 31.12.2019.....8.333.798

- Основен Буџет.....1.513.589
- Буџет дотации.....5.038.349
- Буџет на самофинансирачки активности.....294.341
- буџет донации.....1.485.519

Салдото на основниот Буџет во износ од 1.513.589 денари се пренесува како прилив на основен буџет на Општина Зрновци за 2020 година.

Салдото на Буџетот на дотации во износ од 5.038.349 денари се пренесува како буџет на дотации на Општина Зрновци за 2020 година (основно образовани и детска заштита)

Салдото на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 294.341 денари, се пренесува како прилив на Буџетот на самофинансирачки активности на општина Зрновци за 2020 година

Салдото на буџетот на донации во износ од 1.485.519 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на Општина Зрновци за 2020 година

Член 3

планираните и остварените приходи по извори и видови , односно планираните и извршените расходи по соновни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми , сметки и основни намени.

3.Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност

Пописот на основните средства, побарувањата и обврските како и на паричните средства за 2019 година во Општина Зрновци

Пописот на основните средства, побарувањата, обврските и паричните средства во општина Зрновци за 2019 година , го изврши комисија во состав

1. Кристиан Савев-претседател
2. Симона Коцева-член и
3. Благој Данев - член

Комисијата за вршење на попис, ја утврди фактичката состојба на сите простории кои се во сопственост на Општина Зрновци, во пописни листи од реден број 1 до реден број 14

Комисијата изготви посебна пописна листа на средства за кои предлага да се расходоваат а тоа се средствата испишани во таа пописна листа и истите се наоѓаат во посебна просторија на Општинската зграда. Комисијата бара овие средства да се расходоваат поради застареност, дотраеност, неисправаност, техничко нефункционирање и неисплатливо одржување и сервисирање или преотстапување на користење на други субјекти.

Пописот на основните средства за изминатата година 2019 , се вршеше во период од 16.01.2020 до 16.01.2020 .Проверени се следниве простории кои се во сопственост на Општината

-Административна општинска зграда

-кино сала

-фабрика за селекција на отпад

-спортско игралиште

-етно куќа во с.Мородвис

-поранешна сала за венчавки

-просторија на поранешен ресторант во општинската зграда

Попис на ситен инвентар во Општина Зрновци

При пописот на ситниот инвентар во општина Зрновци , за 2019 година, пописната комисија ја констатира состојбата на истиот и е евидентиран во пописна листа број . Комисијата смета дека ситниот инвентар за 2019 година, е во опслужувачка состојба и може да се користи и за годината што следува, односно за веќе тековната 2020 година. Пописито на ситен инвентар за фактичката, затекната состојба од изминатата 2019 година, се вршеше на 20.01.2020, во објекти кои се сопственост на Општина Зрновци и тоа

-Административна општинска зграда

-кино сала

-фабрика за селекција на отпад

-спортско игралиште

-етно куќа во с. Мородвис

-поранешна сала за венчавки

-просторија на поранешен ресторант во општинската зграда

Попис на побарувања и обврски на Општина Зрновци

При вршењето на попис на побарувањата на Општина Зрновци , пописната комисија ја утврди следната состојба

побарувања по основ на данок на имот на физички лица

- вкупни побарувања за 2019 година.....1.268.685 денари
- платено во текот на 2019 година.....274.733 денари
- побарувања на 31.12.2019 година.....993.912 денари

Побарувања по основ на данок на имот на правни лица

- Вкупни побарувања за 2019 година.....218.284 денари
- платено во текот на 2019 година.....81.008 денари
- побарувања на 31.12.2019 година.....137.276 денари

побарувања по основ на комунална такса за ситакната фирма-фирмарина

- вкупни побарувања за 2019 година.....433.481 денари
- платено во текот на 2019 година.....202.745 денари
- побарувања на 31.12.2019 година230.736 денари

Комисијата предлага да се изврши вредносно усогласување на вкупното побарување по основ на комунална такса за истакната фирма во вредност од 108.000 денари , кој износ се однесува за поодминати години, и за правни лица кои веќе не постојат или постојат, но не се активни , и од истите има големи тешкотии или пак воопшто не може да се наплатат побарувањата.

побарување по основ на користење простор пред деловен простор

- вкупни побарувања за 2019 година.....30.750
- платени во текот на 2019 година.....
- побарувања на 31.12.2019 година.....30.750

Комисијата предлага да се изврши отпис на овоие побарувања, бидејќи е утврдено дека правните лица веќе не постојат, односно истите се избришани од Централен регистар

Побарувања по основ на закупнини

- вкупни побарувања за 2019 година.....350.087
- платени во текот на 2019 година.....218.957
- побарувања на 31.12.2019 година.....131.130

Пописната комисија предлага да се превземат сите законски мерки за наплата на побарувањата.

ОБВРСКИ

обврски на Општина Зрновци – Орган

- ДБ Интернационал Шпед Зрновци.....3.590
- ЕВН Македонија Ад Скопје.....88.266
- Филадельфија Дооел Кочани.....29.799
- ФК Мородвис.....3.000
- Еликсир 3 Дооел Кочани.....6.000
- Рики Јуниор Дооел Кочани.....1.181
- ГИ Македонија Скопје.....29.440
- ГД Гранит Скопје.....1.717.162
- Хипо Алпе Адриа Лизинг Скопје.....17
- Гео Инг Дооел Делчево.....70.800
- ЈП Солидарност Винаца.....44.100
- Конструктор Ком ДОО Скопје.....1.775.687
- Триглав Осигурување АД Скопје.....3.200
- Македонска Пошта подружница Кочани.....1.182
- А1 Македонија Дооел Скопје.....7.922
- Македонски телеком ад Скопје.....2.144
- Макпетрол Ад Скопје.....702
- Елен Јтд винаца.....700
- Прва република Дооел Скопје.....5.300
- ТВ Кочани Лд Дооел.....11.080
- Вилкох Трејд Дооел Зрновци.....4.790
- ВКУПНО.....3.800.831

Обврски на Општина Зрновци по основ на заем

По основ на задолжување на Општина Зрновци со долгорочен заем од Светска банка, преку Министерството за финансии , обврска под заем бр МСИП/60 со договор број 09-564/1 од 25.07.2016 година, обврската изнесува 8.515.890 денари

Каматната стапка за пресметка на камата е еднаква на каматната стапка со која се пресметува каматата што заемопримателот-Министерство за финансии ја плаќа на Светска Банка. Според оваа обврската по основ на камата за претходно наведениот заем од Светска Банка преку Министерството за Финансии приближно изнесува 1.361.385 денари.По завршувањето на периодот за исплата на главнината и каматата ќе се изврши вредносно усогласување на обврската по основ на камата.

Обврски на Општина Зрновци за поврат на неискористени средства

Повикувајќи се на Одлука на влада број 19-5817/1 од 2008 година Министерството за транспорт и врски на РМ на 03.12.2008 година има извршено трансфер на парични средства во висина од 1.300.000 денари на сметка на Општина Зрновци број 7290140478911, за изградба на филтер станица (доказа изводброј 1 од 03.12.2008 година)

За нивно наменско користење на 25.12.2008 година Општина Зрновци и ги префла на буџетската сметка (доказ извод број 2 од 25.12.2008 година, но истите средства се одлеани по пат на присилна наплата на судско Решение И бр 863/07 на сметка на Извршител Горан Манојлов. (доказ извод број 232 од 25.12.2008 на сметка Орган на Општина Зрновци за отплата на долг кон АД Гранит - Скопје)

Поради вака настаната ситуација, средствата од 1.300.000 денари не се искористени за изградба на филтер станица, па затоа општина Зрновци склучи договор со Министерството за Транспорт и врски , со кој Договор општината се обврзува да ги врати неискористените средства во Буџетот на РМ .

На 31.12.2019 година обврската на Општината спрема Министерството за транспорт и врски изнесува 403.153 денари.

Попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Зрновци

При вршењето на пописот на благајната (денарка и девизна) на Општина Зрновци, пописната комисија има утврдено дека на 31.12.2019 година е 0,00 денари

При вршењето на пописот на паричните средства на сметките на општина Зрновци, е утврдена следната состојба

1. Буџет на Општина зрновци – 729014047963010 , заклучно со извод број 246 од 31.12.2019 година – салдо 1.513.589 денари
2. Орган на Општина Зрновци – 729014047963716, заклучно со извод број 72 од 30.12.2019- салдо 0,00 (нула) денари

3. сметка – Општина Зрновци – прекугранична соработка со Р.Бугарија, 729014047978521, заклучно со извод број 1 од 10.02.2016 година-салдо 20.595 денари
4. сметка-Општина Зрновци сметка за наменска дотација, 72901404793012, заклучно со извод број 103 од 30.12.2019 година, салдото изнесува 5.038.349 денари
5. сметка Општина Зрновци – финансиска поддршка на Единиците на локална самоуправа,729014047978963, заклучно со извод број 1 од 11.06.2019 година, салдото е 0,00 денари
6. сметка-Општина Зрновци Проект на општокорисна работа, 729014047978979, заклучно со извод број 7 од 19.04.2019 година, салдото е 0,00 денари
7. сметка- Општина Зрнови- општинска изборна комисија, 789014047978945, заклучно со извод број 10 од 12.12./2017 година, салдото изнесува2,00 денари
8. сметка- Општина Зрновци Агенција за вработување, 729014047978930 , заклучно со извод број 3 од 01.10.2019 година, салдото е 0,00 денари
9. сметка-Општина Зрновци ЈП за државни патишта, 729014047978926 , заклучно со извод број 2 од 19.12.2019 година, салдото изнесува 305.285 денари
- 10.сметка општина Зрновци ПРО МСИП 60, 729014047978574, заклучно со реден број 1 од 26.12.2019 година, салдото изнесува 1.464.924 денари
11. сметка Општина Зрновци – општо корисна работа (УНДП),729014047978540, заклучно со извод број 5 од 10.12.2019 година, изнесува 0,00 денари.
- 12.сметка општина Зрновци Агенција за финансиска поддршка на земјоделите и руралниот развој, 729014047978950 заклучно со ивод број 2 од 28.06.2017 година, е 0,00 денари.

Извештај за реализација на инвестициски проекти во текот на 2019 година

Општина Зрновци во текот на 2019 година работеше на повеќе проекти и тоа

1. Изградба на пешачка патека на улица Илинденска со вредност без ДДВ од 2.234.677 денари. Финансирањето е обезбедено преку УНДП од страна на Источен плански регион а Општина Зрновци го плати износот на ДДВ во износ од 488.470 денари

2. Изградба на Втора фаза од етно парк во с. Зрновци, во вредност без ДДВ =1.634.453 денари. (втората фаза) Износот на ДДВ во висина од 186.259 денари, го има платено Општина Зрновци
3. Изградба на улица Тодор Арсов во с Зрновци, во вкупна вредност со ДДВ од 1.329.097 денари, Финансирана од Буџетот на Општината
4. Изградба на локален пат во с.Мородвис-Археолошки локалитет Црквиште и Археолошки локалитет Манастириште, во вкупна вредност од 2.830.466 денари. Средствата се обезбедени од АФПЗРР
5. Реконструкција на културен дом во с. Видовиште (проектот до 31.12.2019 година не е завршен) а вредноста на инвестицијата врз основа на потпишаниот договор со изведувачот изнесува 6.224.849 денари. Средствата се обезбедени од АФПЗРР
6. Доуредување на Изградениот споменик во с. Мородвис, посветен на паднатите борци од с .Мородвис во НОБ во вкупна вредност од 18.390 денари.
7. За извршените работи- изградба на улица Тодор Арсов во с.Зрновци, изградба на локален пат во с.Мородвис –Археолошки локалитет Црквиште и Археолошки локалитет Манастирште, како и за изградбата на Втора фаза од етно парк во с Зрновци, Општина Зрновци има платено 70.957 денари за надзор над спометите градби.
8. Се изврши набавка на трактор со приклучна механизација и тоа - преден нож за чистење на снег, тракторска приколка, комунален мулчер за трева и гранки, заден тракторски ровокопач, заден утоварач, соларка за трактор и обука на механичар, како и косилка за трева, во вкупна вредност од 1.464.924 денари

5.Извештај за реализација на средствата од резервите

Од вкупно планираните средства за резерви во износ од 70.000 денари , за постојана резерва беа планирани 40.000 денари и нивната реализација е нула денари. За тековна резерва од планираните средства во износ од 30.000 денари, реализирани се 20.120 денари . Исплатата е извршена врз основа на следните фактури и одлуки и тоа

- 7.220 денари се платени по дел од фактура број 01-2019 од 14.01.2019 за купен поклон за верските празници Бадник и Водици

- 900 денари се исплатени по ф-ра број 289 од 25.06.2019 година за графички услуги- штампање на грбот на општината во векторски формат.
- 10.000 денари се исплатени по одлука од Совет број 08-525/2 за награда на прогласен ученик на генерација од основното училиште Сениша Стоилов с. Зрновци
- 2000 денари се исплатени по одлука број 09-985/2 за спонзорство на Киро Герасимов за печатење на негова втора книга

Во Општина Зрновци е спроведена целосна, навремена , ажурна и хронолошка сметководствена евиденција за сите книговодствени настани во 2019 година. Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи содржани во главната книга на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година, се спроведени според начелото на парично искажување.

Расходните ставки, поминати преку трезорскиот систем се засновани на веродостојни книговодствени документи- фактури, ситуации, договори, и одлуки.

Финансиските извештаи за 2019 година за Општина Зрновци се потполни, точни и навремено се доставени до надлежните институции (Министертво за финансии, Управа за јавни приходи, Централен регистар и Државен завод за ревизија)

Извештајот го изработи Ленче Илиова, вработена во општина Зрновци , во одделението за финансиски прашања

март 2020 година

општина Зрновци

градоначалник

Блаже Станков